



Царот Јустинијан се обидел да ја обнови Римската империја!

Царот Јустинијан бил канонизиран за светител.



Пишува:
Александар ДОНСКИ

дека цар Јустинијан добро го зборувал грчкиот јазик. Овде читаме:

"Како млад Јустинијан му се придружил на својот вујко Јустин во Константинопол, каде се стекнал со солидно образование, иако никогаш не научил добро да зборува грчки". Јустинијан бил оженет со Теодора, која пред тоа била танчерка.



ВОЕНИ АКТИВНОСТИ

Јустинијан станал цар наместо својот вујко Јустин на 1 август 527 година. Пред

во некои делови од неговата држава да бидат претворени во цркви.

Јустинијан водел долги борби со Персија. Негов главен командант бил Белизарија (Belisarius). Откако ги поразил Персијанците, во 533 година Јустинијан водел војна против поседите на Вандалите во Африка. Истовремено војувал и против Берберите.

Во 535 година Јустинијан, преку Сицилија, извршил напад врз територијата на денешна Италија (некогашниот центар на Римското царство), каде што тогаш владееле Остроготите. Поголема

ЅМАКЕДОНСКОТО ПОТЕКЛО НА JUSTINIЈAN PRVI

Продолжуваме со презентирањето на познати личности од светската историја, кои биле родум од Македонија. Во продолжение ќе направиме осврт кон ликот и дејноста на познатиот византиски цар Јустинијан Први Велики. Најголемиот дел од истражувачите и историчарите сметаат дека нема сомнение дека тој се родил во близината на Скопје. Овој податок е застапен и во Католичката енциклопедија (наслов: Justinian).

Вистинското име на цар Јустинијан било Флавиј Петар Сабат Јустинијан (Flavius Petrus Sabbatius Justinianus). Тој се родил во 482 или 483 година. Некои претпоставуваат дека уште како дете тој бил посвоен од византискиот цар Јустин (кој владеел од 518 до 527 година), затоа што бил син на неговата сестра. Овие истражувачи дошле до овој заклучок врз основа на името Јустинијан, кое му било додадено.

Познато е дека осум години по доаѓањето на власт, Јустинијан наредил неговото родно место убаво да биде уредено, по што тоа го добило називот "Јустинијана Прима". Некои истражувачи сметаат дека Јустинијан воопшто не го зборувал грчкиот јазик. Така, на пример, авторот Кристофер Хиберт во својата книга под наслов **"Градовите и цивилизациите"**, на стр. 59, пишува како не постојат докази

тоа владеел како коимператор заедно со Јустин.

Првите години од царувањето Јустинијан расчистил со паганите. Сите пагански учења биле забранети, а некои

борба се водела во Неапол (каде Остроготите имале свој гарнизон), кој паднал под опсадата на Белизарија. Набрзо потоа Белизарија, заедно со својата војска, влегол и во Рим. Остроготите воз-

вратиле со контраофанзива во која (според Прокопије) учествувале сто и педесет илјади војници. Бил извршен напад на Рим. Опсадата на овој град траела повеќе од една година, но Остроготите не успеале да го заземат, по што побарале преговори. Меѓутоа, искусниот војсководец Белизарија ова го сфатил како знак на слабост кај Остроготите и тој презел напад, заземајќи го Римини и насочувајќи се кон Равена, каде што бил царот на Остроготите. Но, тогаш дошло до раскол во византиската војска т.е. до судир меѓу двајцата команданти - Белизарија и Нарс, по што интервенирал лично Јустинијан, повлекувајќи го Нарс од територијата на денешна Италија.

Потоа до Јустинијан допреле озборувањата за наводна завера од страна на Белизарија, кој наводно сакал да се осамостои како цар во Италија, по што и него го отповикал од воените дејствија на територијата на денешна Италија. Во 540 година Персија извршила напад врз Византија. И Остроготите успеале

да повратат дел од територијата во Италија, која им била одземена со нападите на Белизарија. Во војната, на страна на Персија се вклучила и Ерменија. На ис-



ЛИКОТ НА ЦАР ЈУСТИНИЈАН ОД ВИЗАНТИСКИ МОЗАИК

од паганските филозофи побегнале во Персија. За разлика од паганизмот, јудаизмот на почетокот бил толериран, но подоцна Јустинијан наредил синагогите



**The Emperor Justinian tried to re-establish the Roman Empire!
The Emperor Justinian was anointed as a saint.**

Writer:
Aleksandar DONSKI

Before that he ruled as a co-emperor together with Justin. In his first years he dealt with the pagans. All pagan teachings were banned, and several pagan philosophers fled to Persia. In difference to paganism, Judaism at first was tolerated, but later Justinian ordered the synagogues in some parts of his state be turned in to churches.

Justinian led long battles with Persia. His chief commander was Belisarius. After

vened, withdrawing Nars for the territory of what is today Italy.

After that rumours of a plot by Belisaria reached Justinian, who allegedly wanted to establish himself as an emperor in Italy, after which he recalled Belisaria from the military campaign of what is today Italy. In 540 Persia attacked Byzantium. The Ostrogots as well managed to reclaim a part of these territories in Italy, which was taken from them by the raids of Belisaria.

THE MACEDONIAN ORIGIN OF JUSTINIAN THE FIRST

We continue to present famous people from world history, whose origin was from Macedonia. In the following we will make a brief summary of the character and the accomplishments of the famous Byzantine Emperor Justinian the 1st also known as the Grate. Most of the researchers and historians figured that there is no doubt that he was born near Skopje. This fact is represented in the Catholic encyclopaedia (title: Justinian).

The real name of Emperor Justinian was Flavius Petrus Sabbatius Justinianus. He was born in 482 or 483. Some speculate that even as a child he was adopted by Byzantine Emperor named Justin (who ruled from 518 till 527), because he was the son of his sister. These researchers came to this conclusion on the bases of the name Justinian, which was given to him.

It is known that eight years after his coming to power, Justinian ordered his birth place be well decorated, after which it got the name "Justinian Prima". Some researchers claim that Justinian didn't speak the Greek language at all. For example the author Christopher Hibert in his book "**Cities and civilisations**", on page 59 writes that there are no evidence that the Emperor Justinian spoke the Greek language well.

Here we can read:

"As a young man Justinian joined his uncle Justin in Constantinople, where he acquired a solid education, although he never learn to speak Greek well".

Justinian was married to Theodora, who before that was a dancer.




ACTIVITIES OF WAR

Justinian became an emperor instead of his uncle Justin on August the 1st 527.

he defeated the Persians, in 533 Justinian led a war against territories of the Vandals in Africa. At the same time he fought the Berbers.

In 535 Justinian, through Sicily, executed a raid on the territory of what is today Italy (once the centre of the Roman Empire), where the Ostrogots reigned. A major battle was fought at Naples (where the Ostrogots had a garrison), which fell after the sage of Belisaria. Soon after Belisaria, together with his army, he en-



THE IMAGE OF EMPEROR JUSTINIAN ON A COIN FROM HIS TIME

tered Rome. The Ostrogots returned with a counter attack in which (according to Procopie) participated 150.000 soldiers. An attack on Rome was made. The city was under siege for more than a year, but the Ostrogots didn't manage to take it, after which they called for negotiations. But, the experienced commander Belisaria took as a sign of weakness of the Ostrogots and mounted an attack, taking Rimini and turning to Ravenna, where the king of the Ostrogots was. But then a split in the Byzantine army occurred, that is a clash between two commanders- Belisaria and Nars, after which Justinian himself inter-

In the war Armenia entered on the site of Persia. On the eastern front against Persia the seasoned general Belisaria was sent, who managed to defeat the Persian army. But Justinian recalled Belisaria again because of an alleged plot.

In that period other misfortunes happened. In 542 Constantinople was struck by a powerful earthquake, and after that an epidemic spread, from which a number of people died. In 543 Justinian attacked Armenia (which was under Persia), and in 545 he made peace with the Persian emperor, whom he paid a large sum of money. In 548 the Ostrogots managed to recapture Rome. In 550 Justinian mounted a new campaign on the territory of what is today Italy. For that purpose he hired his general Nars, who was of Armenian origin, and who achieved two major victories against the Ostrogots.

Almost at the same time Justinian mounted an assault on the Visigoths in Spain. He used the infighting of the Visigoths and attacked this former Roman colony. In 556 the Samaritans launched a big uprising against Justinian. In 557 there was another big earthquake in Constantinople. Even the church "St. Sophia" collapsed. In 559 the Huns (the Bulgarian ancestors) entered the Balkans across the Danube. A part of them attacked Constantinople, but Belisaria repelled them. In 562 a plot against Justinian was organized which almost killed him. At the same time there was a shortage of food and water in Constantinople, so street riots broke out. In these kinds of restless times Justinian ended his life in 565. Justinian the 2nd came in his place.



OTHER ACTIVITIES

In the history of law the famous Justinian's Codex is still taught. It is a col-



МАКЕДОНСКА КАУЗА

точниот фронт, против Персија повторно бил испратен искусниот генерал Белизарија, кој успеал да ја порази и персиската војска. Меѓутоа, Јустинијан повторно го отповикал Белизарија, заради наводен заговор.

Во тој период се случиле и други несреќи. Во 542 година Константинопол бил погоден од силен земјотрес, а потоа се појавила и епидемија на чума, од која починале голем број луѓе. Во 543 година Јустинијан ја нападнал Ерменија (која била под Персија), а во 545 година склучил мир со персискиот цар, кому му платил голема сума.

Во 548 година Остроготите успеале да си го вратат и Рим. Во 550 година Јустинијан презел нов воен напад на територијата на денешна Италија. За таа цел го ангажирал својот генерал Нарс, кој имал ерменско потекло, а постигна две големи победи против Остроготите.

Речиси истовремено Јустинијан презел напад и против Визготите во Шпанија. Тој ги искористил внатрешните борби меѓу Визготите и ја нападнал и оваа поранешна римска колонија. Во 556 година Самарјаните кренале големо востание против Јустинијан. Во 557 година во Константинопол повторно имало голем земјотрес. Била урната дури и црквата "Света Софија", која Јустинијан ја обновил. Во 559 година Хуните (предци на Бугарите), преку Дунав навлегле на Балканот. Дел од нив го нападнале Константинопол, но Белизарија ги одбил. Во 562 година била организирана завера против Јустинијан и за малку ќе го убиеле. Истовремено, во Константинопол имало недостиг од храна и од вода, па почнале уличните немири. Во вакви немирни времиња Јустинијан го завршил својот живот во 565 година. На негово место дошол Јустин Втори.



ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ

Во Историјата на правото сè уште се изучува познатиот Јустинијанов кодекс. Тоа е збир од закони, кои Јустинијан ги создал и ги спровел како замена за дотогашните, во голем дел конфузни римски закони. Тој ангажирал десет стручни лица, на чело со Јован од Кападокија, кои ги подготвиле овие закони. Комисијата ја завршила работата и на 7 април 529 година бил објавен Јустинијановиот кодекс (Codex Justinianus). Потоа биле донесени и други закони во врска со даноците и сл.

Поради своите заслуги за христијанството Јустинијан бил канонизиран за светител. Тој се занимавал и со пишување богословски дела и песни. Некои историчари сметаат дека прекрасната песна **"Иже херувими"** е негово дело. Во 553 година го свикал Петтиот Вселенски собор за да се разјаснат некои прашања во врска со верата. Тој ја основал и црквата Јустинијана Прима, од која подоцна се развила Охридската архиепископија.

На крај да кажеме дека од страна на некои соседни црковни историчари се манипулира и со потеклото на овој византиски цар и македонски светител, па најдов на српски црковни книги во кои пишува дека Свети Јустинијан **"веројатно бил Србин од околината на Скопје"**, како и на бугарски книги во кои пишува дека тој бил **Бугарин** и бил роден во **"близина на бугарската престолнина Софија"**.

Но, Јустинијан е син на Македонија. Византискиот хроничар Прокопије (VI век) за Свети Јустинијан пишува дека (цитат): **"...изградил преубав град наречен Јустинијана Прима. Така го исполнил својот долг кон татковината... И други такви дела извршил во Македонија"** (цит. според Горѓе Радуле: "Кој ја фалсификува историјата?", Штип, 2002, стр. 55).

(продолжува)

(to be continued)

EKI Reisen

telefon 034/422 27 16
034/422 29 35
natel 079/335 94 14
fax 034/422 29 36
E-Mail: erdovan.stoski@bluemail.ch

Vrsime prevodi:
Makedonsko -
Germanско -
Francuski

Za slednite destinacii
od: ZURICH, BASEL, GENEVA
do: SKOPJE, OHRID
SARAEVO, BANJA LUKA
LJUBLJANA, ZAGREB
ISTAMBUL, IZMIR

VO SORABOTKA SO EKI REISEN MOZETE DA NABAVITE KARTI
ZA SITE DESTINACII VO SVETOT KAKO STO SE:
AUSTRALIJA, USA, KANADA

VRSIME REZERVACII SO BROD ZA:
ITALIJA - GRCIJA - ITALIJA

PRIJATEL PRESTOJ VO RODNIOT KRAJ VI POSAKUVA
EKI Reisen

ORGANIZIRA
PUTOVANJA